

ОГЛАС

Врз основа на законот за превоз на патниот сообраќај Општина Гостивар и Општина Маврово Ростуше објавува оглас за:

Доставување на барање за одобрување на возни редови за превоз на патници на релација Гостивар – Маврово Ростуше и обратно.

Барањата да се достават до општината каде е со седиште превозникот од **10.05.2013 до 27.05.2013.**

Во прилог на барањето да се достават:

1. Копие од лиценца за општински линиски превоз издадено од општина Гостивар или од општина Маврово Ростуше
2. 10 (десет) примероци од предложениот возен ред изготвени на пропишан образец
3. Доказ за платена административна такса за регистрација на возниот ред
4. Доказ за платена административна такса за издавање на дозвола
5. Список на возила во сопственост односно возила што ги користи по договор за лизинг со копие од сообраќајните дозволи за сите возила.
6. Список на возачи во редовен работен однос со копии од М1 и М2.

СЛОГОДБИ ПОМЕГУ ОПШТИНАТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКО ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЛИНСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ																						
ПРЕВОЗНИК	Реден број на линијата	Назив на линијата	Врст на возило	Број на возила	Време на полгања						Оддалеченост во километри	Станци	Време на вработување					РЕЖИМ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛИНИЈАТА				
					1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11		12			
Слогодба за заедничко организирање на линиски превоз склучена помеѓу Општина Гостивар и Општина Маврово и Ростуша																						
1	Гостивар	5	5	6,40	7,20	8,00	8,40	12,00			0	Скудрине	9,25	15,25	16,25	17,15	19,25					
				8,05	8,45	9,25	10,05	13,25			60	Гостивар	8,00	14,00	15,00	15,50	18,00					
2	Гостивар	1	1	5,30							0	Присреница	13,20									
				8,50							57	Гостивар	12,00									
3	Аленин Гостив	5	5	6,20	7,40	8,20	14,00	15,00			0	Аленин	7,40	12,10	13,50	14,50	18,10					
				7,30	8,50	9,30	15,10	16,10			48	Гостивар	6,30	11,00	12,40	13,40	17,00					
4	Битуски-Гостив	1	1	6,40							0	Битуски	13,05									
				7,55							54	Гостивар	11,50									
5	Трешки-Гостив	2	2	6,00	7,00						0	Трешки	15,35	16,35								
				7,20	8,20						56	Гостивар	14,15	15,45								
6	Видушки-Гостив	5	5	5,50	7,20	8,00	8,40	12,00			0	Видушки	7,50	13,30	14,30	14,10	17,00					
				6,50	8,20	9,00	9,40	13,00			44	Гостивар	6,50	12,30	13,30	14,10	16,00					
7	Врбанин-Гостив	2	2	7,00	7,40						0	Врбанин	15,05	16,05		19,00						
				7,50	8,30						39	Гостивар	14,15	15,15								

ПО ПОВОД ПРАЗНИКОТ НА ОПШТИНАТА ВО СОУ „МАВРОВО–РОСТУШЕ“ СЕ ОДИГРА ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ

Во рамките на спортските активности што се одржуваат по повод 4-ти мај, Денот на Општина Маврово и Ростуше, денес на игралиштето пред СОУ „Маврово-Ростуше“ се одржа турнир во мал фудбал, на кој учествуваа учениците од прва до четврта година.



Победник на турнирот е екипата на трета година, која во финалето беше подобра од екипата на четврта година.



ОДРЖАНА ПРВАТА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОТУШЕ

Ново избраните советници во Советот на Општина Маврово и Ростуше, денес ја одржаа првата конститутивна седница на која се изврши верификација на мандатот на членовите на новиот состав на Советот на општината, по што тие потпишаа свечена изјава.

На седницата беше избран и претседателот на новиот совет. За претседател беше избран Неџат Исмаили од село Жировница, од советничката листа на ВМРО ДГМНЕ и коалицијата, кој беше претседател и во предходниот состав. На седницата присуствуваше и градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, Мукрем Мехмеџи.



СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ ПО ПОВОД 4-ТИ МАЈ ДЕНОТ НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОТУШЕ

ОУ „Денче Дејаноски“ од М.Анови денес беше домаќин на турнирот во мал-фудбал, што Општина Маврово и Ростуше го организира по повод 4-ти мај, Денот на општината. На турнирот учествуваат екипите на: ОУ „Денче Дејаноски“ - М. Анови, ОУ „Јосип Броз Тито“ - Жировница, ОУ „Горѓи Пулески“ - Ростуше и ОУ „Блаже Конески“ - Скудриње. Најдобри резултати на денешниот турнир постигна екипата на ОУ „Блаже Конески“ од Скудриње, која успеа да победи на сите три натпревари што ги одигра. Следниот турнир ќе се одигра на стадионот „Бигорски Ливади“ во петок на 26 април 2013 година.



ВО ДОМОТ НА КУЛТУРАТА ВО РОСТУШЕ ОДРЖАНА ТЕАТАРСКА ПРЕТСТАВА ЗА ДЕЦА

Во организација на Општина Маврово и Ростуше, денес во Домот на културата во Ростуше беше одржана театарската претстава „Разгалената принцезичка“. Основна идеја на оваа претстава која се одигра под мотото, „Засакај го театарот“, е забава и едукација на децата за почитување на основните човекови принципи. Во претставата на духовит начин се упатени пораки за почит кон повозрасните, прикажана е вечната борба меѓу доброто и лошото, а децата се насочуваат сами да го изберат вистинскиот пат - патот на љубезноста и добрината. Во претставата настапија артистите: Гоце Влахов, Марина Поп Панкова, Магдалена Ризова - Черних и Борче Начев. Претставата со големо внимание беше следена од учениците од основните училишта од општината, која се погрижи за превоз на учениците до Ростуше.

